

**Ахмети го фрли пикот врз командната сигнализација во Армијата и во полицијата, иако тоа прашање никаде не се спомнува во Рамковниот договор.**

**Доколку тоа се стори, тогаш подобро во официјална употреба во АРМ и во полицијата да го воведеме "јазикот на глвонемите". Барем така ќе заштедиме пари да не ангажираме преведувачи на албански, турски, влашки, ромски, српски, египјански или на марсовски јазик.**

■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



**И**дејата на коалициониот партнер во власта - ДУИ за воведување двојзичност во Армијата и во полицијата, бидејќи нивните припадници не ја разбирале наредбата за строевиот чекор, сè повеќе личи на приказната за уривањето на Вавилонската кула. Имено, таа станала прав и пепел откако Бог ги казнил градителите, кои имале прекумерни желби, да зборуваат на илјадници јазици, а поради тоа што тие не се разбирале меѓу себе ги "утнале" мерките и се струпиле во бездната.

Во оваа библиска легенда има многу параметри за денешната слика во Македонија, затоа се наметнува прашањето - дали всушност ДУИ ги откри картите, односно доколку се остварат нивните желби, дали Република Македонија ќе постои?

Енигмата нема да биде одгатната, ниту по одбивањето на предлогот на ДУИ од страна на шефот на државата Бранко Црвенковски, кој потенцира дека таквата идеја не се наведува во Рамковниот договор. Меѓутоа, во охридскиот "албански епитаф" не се спомнуваше Малоречанскиот универзитет, не се спомнуваше Законот за употреба на знамињата итн. Значи, сè што побараа и тврдоглаво го туркаа во општествените и во политичките промени, го добија како право, па како што тргнале сè да испревртуваат "наглавечки", очигледно по традиција ќе

# ЌЕ ЗБОРУВАМЕ КИР ЌЕ СЕ РАЗБИРАМЕ Л

ги растуриме и Армијата и полицијата.

## ДИМНИ СИГНАЛИ

Всушност, тие и сега функционираат на двонационална база, без некој да преземе сериозни чекори да го сопре процесот на деградирање на професионалноста во овие институции на системот. Раководниот кадар се менува како чорапи, а при тоа се обезглавува и нивната функција која требаше да се заснова на професионалност, стручност и компетентност. Меѓутоа, од сè тоа можат да се забележат само деградацијата и уништувањето. Сега пикот е фрлен врз командната сигнализација, која доколку се промени, отидовме "јабана". Дури тогаш нема да се разбереме меѓу себе, бидејќи едни ќе издаваат наредба кирилично, а други ќе гугаат латинично. Според тоа, во официјална употреба во АРМ и во полицијата треба да го воведеме "јазикот на глвонемите". Барем така ќе заштедиме пари да не ангажираме преведувачи на албански, турски, влашки, ром-

ски, српски, египјански или на марсовски јазик. Истовремено ќе го пополниме Буџетот со парите кои ќе бидат заштедени за трошењето хартија, а по топењето на тенковите Т-55 ќе ги изгориме сите апарати за врска, па така единствен манипулативен трошок ќе ни бидат рачете, очите или во крајна нужда, дрвата кои ќе бидат искористени за димните сигнали кои ќе се прават и по врвовите на планините.

На тој начин барем ДУИ нешто ќе придонесе за оваа земја, но за својата нација. Затоа можеби идејата за двојзичност е паметна, се разбира, ако ја понудија непаметните. Но, тоа го сторија премудрите албански претставници, кои претходно ни стокмија низа други неповолности, кои многу негативно се одразија врз токовите во државата.

Дали таа има краток век на траење?! Не. Но, засега е одбиена. Но, до кога? Додека тапкачите по рамо не наредат нејзина реализација. Затоа сè е на границата на нормалното. Дури ако тоа е и противзаконско и има при-

меси за уривање и уништување на државата.

## НЕГАТИВНИ РЕАКЦИИ

"Идејата за двојзичност во Армијата и во полицијата воопшто не е содржана во охридскиот Договор и тоа не е случајно. Кога во 2001 година се преговараше во Охрид беа спомнувани вакви и некои други идеи, а од сосема јасни принципиелни и прагматични причини беа отфрлени", изјави претседателот на државата, Бранко Црвенковски, кој е и еден од потписниците на Рамковниот договор.

Тој оцени дека барањето на ДУИ, со Законот за употреба на јазиците да се овозможи употреба на албанскиот јазик во безбедносните сили, е апсолутно неприфатливо. "Се работи за структура во која поставеноста на хиерархијата и координацијата на командувањето треба да бидат сосема јасни и недвосмислени. Никакви контроверзи во тој дел не треба да бидат внесувани", нагласи Црвенковски. И премиерот Владо Бучковски, барањето на ДУИ

го оквалификува како неприфатливо и надвор од Рамковниот договор. Но, наспроти ваквите оценки, ДУИ останува категорична во барањето со Законот за употреба на јазиците, кој Владата го најави, да се регулира употребата на албанскиот јазик во Армијата и во полицијата. "Сите политичари треба конечно да расчистат со тоа што навистина пишува во Уставот и во Рамковниот договор. Во Уставот јасно е посочено дека друг јазик кој го зборуваат најмалку 20 отсто од граѓаните, исто така, е

полицијата да се регулира како службен. Бучковски најави дека во преговорите меѓу СДСМ и ДУИ за Законот за употреба на јазиците, кои треба да почнат во септември, ќе бидат изнесени сите аргументи и повтори дека за СДСМ е неприфатливо проширувањето на Рамковниот договор во однос на употребата на албанскиот јазик. "Командите мора да се издаваат само на официјалниот македонски јазик, кој е симбол на унитарноста на македонската држава", истакна Бучковски. Западните дипло-

Армиски извори велат дека двојазичноста во војската е неизводлива.

"Тоа е чиста глупост. Воведување двојазичност во војската е едноставно невозможно и апсурдно е воопшто да се објаснува зошто. Така војската воопшто не може да функционира. Нема ниту една армија во светот во која кога било функционираше или функционира двојазичност", коментираат воените стручњаци. Тие додаваат дека во Законот за одбрана прецизно е регулирано дека единствен службен јазик е македонскиот и неговото кирилско писмо. Според пензионираниот генерал Миле Манолев, во унитарна држава, каква што е Македонија, не смее да се дозволи употреба на два јазика во Армијата.

"Командите мора да бидат еднојазични за да бидат јасни и недвосмислени, затоа што може да дојде до одре-

решенија содржани во посебните девет закони, со кои се регулира оваа тематика. По појавувањето на овие информации од Кабинетот на премиерот Владо Бучковски, пристигнуваа дополнителни сигнали, кои велеа дека со овој Закон нема да биде понудено ништо ново, односно нема да ја прошири употребата на албанскиот јазик.

"Рамковниот договор во делот на употребата на јазиците е целосно исполнет. Целта на генералниот закон е да ги сублимира поединечните решенија содржани во посебните закони", велат извори блиски до Владата.

Премиерот Бучковски изјави дека донесувањето на генералниот закон за јазиците не е обврска која произлегува од Рамковниот договор, туку дополнително прашање, кое ќе помогне да се заокружи имплементацијата на охридскиот документ, во оние делови кои досега се регулирани со одделни процесни закони. Усвојувањето на овој Закон ќе биде голем тест за владејачката коалиција, која се соочува со нови превирања, бидејќи премиерот Бучковски за октомври најави реконструкција на Владата.

Од СДСМ пристигнуваат информации, кои велат дека не се против сублимиран закон за јазиците, но само ако не излегува од рамките на Охридскиот договор. ДУИ ќе се обиде во овој Закон да протне нови решенија, со кои ќе се зголеми употребата на албанскиот јазик во Армијата и во полицијата. Наводно, работната група на ДУИ, која работела на овој Закон, веќе подготвила негова првична верзија, со што се предвидува можност албанскиот јазик да се применува и во Армијата и во полицијата. Според одредени извори од Владата, тоа е невозможно, бидејќи Уставот не предвидува во овие институции да се користи друг јазик, освен македонскиот и кирилското писмо. Од таму додаваат дека преговорите за Законот за употреба на јазиците би требало да стартуваат на почетокот на септември.

# ИЛИЧНО, НО АТИНИЧНО

службен јазик. Додека, во органите на државната власт, службен јазик различен од македонскиот може да се користи во согласност со закон. Ние не бараме ништо што не е предвидено во Уставот. Не бараме да се користи албанскиот јазик во меѓународните односи, но имаме право на тоа во државните органи", изјави неодамна потпретседателот на ДУИ, Рафиз Алити. Според ВМРО-ДПМНЕ, во една армија издавањето наредби мора да се прави прецизно, јасно и разбирливо за сите нејзини припадници. Затоа, велат во партијата, наредбите единствено можат да бидат издадени на официјалниот јазик.

Барањето за употреба на албанскиот јазик во Армијата и во полицијата е неприфатливо и надвор од Рамковниот договор.

"Употребата на македонскиот јазик во безбедносните сили е симбол на унитарноста на државата", изјави премиерот Владо Бучковски. Тоа е одговор на барањата на ДУИ со Законот за употреба на јазиците, албанскиот јазик во Армијата и во



ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ СЕ ПРОСТИ ОД ГЕНЕРАЛОТ ГОРГИ БОЈАЦИЕВ

мати ова барање на ДУИ го оценија како нелогично и нефункционално, бидејќи води кон поделба на безбедносните сили.

"Предлогот за двојазичност на војската е многу неприфатлив и ако се прифати ќе биде единствен пример. Воведувањето двојазичност практично ќе значи формирање паралелна армија на Албанците, а ако овој пример се примени и во полицијата, ќе има и паралелна полиција", коментираат дипломатите.

дени недоразбирања со трагични последици. Се разбира, тука се поаѓа од претпоставката дека секој мора да го знае службениот македонски јазик", истакна Манолев.

## ЦЕЛОСНО ИСПОЛНЕТ

Инаку, возот тргна надолу по најавите дека Владата на РМ набрзо ќе му предложи на Собранието нов Закон за употреба на јазиците, со кој ќе се обединат поединечните